



Известување за промена што не бара претходно одобрување
NOTIFICATION of a change not requiring prior approval
OPS-FRM-001F

Оператор / Operator:	
Број на АОС. / AOC No.:	
Лице за контакт / Contact person:	
Tel. / E-mail:	

Како што е пропишано со Регулативата (ЕУ) бр. 965/2012 – ORO.GEN.130, ве информираме за промена за која не е потребно претходно одобрение од надлежен орган/ *As required by the Regulation (EU) No. 965/2012 – ORO.GEN.130 we inform you on a change not requiring prior approval from a competent authority*

Очекуван датум за воведување на промената:
Expected date of change implementation:

--

Вид на промена (штиклирај) / Type of Change (tick):

- ☐ персонал за линиска обука и проверки¹ / *nominated line-training & checking commanders*
- ☐ Измена на Оперативниот прирачник, доколку не се однесува на Регулативата 216/2008 и правилата за спроведување² / *Operations manual changes, when relating to Regulation 216/2008 and its Implementing Rules*
- ☐ промени во прирачникот за систем за управување³ (вклучувајќи го и системот за безбедност и усогласеност), доколку не бараат претходно одобрување и доколку не се однесуваат на Регулативата 216/2008 и правилата за спроведување / *management system documentation amendments (including SMS and Compliance monitoring), if prior approval is not required and when not relating to regulation No. 216/2008 and its Implementing Rules*
- ☐ продолжување на рокот за исправка на грешката согласно MEL⁴ / *MEL rectification interval extension (RIE)*
- ☐ договори за споделување кодови со оператори од трети земји⁵ / *code share agreements with third country operators (TCO)*
- ☐ договор за закуп со екипаж / *wet lease-out agreements*
- ☐ друго (видете ја листата на последната страница)/ *other (see the list on the back page)*

Датум:
(Date)

Одговорно лице:
(Responsible manager)

име, презиме и потпис (name and signature)

Список на други промени што треба да се известат / List of other changes subject to Notification

- постапка за избор на најсоодветно квалификуван член на кабинскиот екипаж кој може да ги извршува должностите на главен член за кабински екипаж (SCCM) доколку назначениот SCCM стане неспособен да ги извршува своите должности. / *procedures to select the most appropriately qualified cabin crew member to act as senior cabin crew member (SCCM) if the nominated SCCM becomes unable to operate*
- барања за лица кои вршат проверки на летот на несложни моторни хеликоптери преку ден и на воздушни рути на кои се навигираат според правила за визуелен лет и на авиони од класа Б, во согласност со барањата од ORO.FC.230(b)(5) / *checking personnel provisions for other-than-complex*

¹ Izpolniti in priložiti Prilogo 2 z zahtevanimi dokazili / *Fill in and attach Appedix 2 with required evidence*

² Priložiti revidirane strani Operativnega priročnika / *Attach revised pages of the Operations Manual*

³ Priložiti revidirane strani dokumentacije / *Attach revised pages of the documentation*

⁴ Izpolniti in priložiti Prilogo 3 / *Fill in and attach the Appendix 3*

⁵ Priložiti kopijo poročila o nadzoru TCO in izjavo o skladnosti / *Attach a copy of TCO compliance audit report and statement*

Известување за промена што не бара претходно одобрување
NOTIFICATION of a change not requiring prior approval
OPS-FRM-001F

motor-powered helicopters by day and over routes navigated by reference to visual landmarks and performance class B aeroplanes, according to ORO.FC.230(b)(5)

- предложени лица за обука и проверка на членовите на техничкиот екипаж / *nominated personnel for technical crew members training and checking*
- неискусни членови на екипажот: процедури што им овозможуваат на членовите на летачкиот екипаж да се сметаат за искусни со помалку часови на лет и сектори отколку што е пропишано со AMC1 ORO.FC.200(a)/ *crewing of inexperienced flight crew: procedures to enable flight crew members lesser number of flight hours and sectors than prescribed in AMC1 ORO.FC.200(a)*

Дополнителни појаснувања во врска со Известувањето / *Additional explanations regarding the Notifications*

1. *Авиопревозниците се должни да ја известат Агенцијата за цивилно воздухопловство (АЦВ) за планираните промени најмалку 10 дена пред воведувањето на промената или по претходен договор со АЦВ, освен во случај на продолжување на рокот за отстранување на дефект во согласност со MEL, за што АЦВ мора да биде известена во текот на периодот на продолжениот рок за отстранување на дефектот, но најдоцна 1 месец по почетокот на продолжувањето.*

Air operators shall notify the Civil Aviation Agency (CAA) on the expected change at least 10 days prior to implementation of the change, or as agreed with the CAA, except for MEL rectification interval extension (RIE), which has to be notified to the CAA within the RIE period, but not later than one month after the extension has begun.

2. *АЦВ, најдоцна 10 дена по приемот на Известувањето, ќе му испрати на авиопревозникот потврда за прием на Известувањето, заедно со информации за тоа дали промената е прифатлива за АЦВ или дали се потребни измени.*

CAA shall send a written acknowledgement of receipt of the Notification no later than 10 days after its receipt, together with information whether the change is acceptable to the CAA or amendments are required from the operator.



Известување за промена што не бара претходно одобрување
NOTIFICATION of a change not requiring prior approval
OPS-FRM-001F

Прилог 1: Докази за предложеното лице за линиска обука и проверка
Qualifications evidence for the Line training and Line checking commander

Кандидат / Candidate:

Тип воздухоплов / Aircraft
Туре:

Барањата за лицето одговорно за обука и проверка на линија се наведени во прирачникот за работа:
Requirements for line training and checking commanders are set out in the operations manual:

Дел/Part: **Поглавје / Chapter:**

Кандидат / Candidate:

⇒ Ги исполнува барањата од ОМ / *meets the requirements from operations manual:*

Да/Yes ☐ Не/No ☐

Забелешка / *Remark:*

⇒ успешно ја завршил проверката на вештината на операторот (ОП) кај авиопревозникот/
has successfully accomplished Operator's proficiency check at the current operator:

Да/Yes ☐ Не/No ☐

Забелешка / *Remark:*

⇒ успешно ја поминал линиската проверка кај операторот / *has successfully accomplished Line check at the current operator:*

Да/Yes ☐ Не/No ☐

Забелешка / *Remark:*

⇒ има соодветен пристап во однос на управувањето со човечки ресурси / *possesses required CRM qualities:*

Да/Yes ☐ Не/No ☐

Забелешка / *Remark:*

⇒ оспособен е за летање од десно седиште / *has a right-seat qualification:*

Да/Yes [TRI: ☐ TRE: ☐ Друго/Other ☐] Не/No ☐

Забелешка / *Remark:*

Долупотпишаниот, одговорен менаџер за обука на екипажот, го предлага горенаведеното лице како давател на линиска обука и проверки / *I, the undersigned nominated person for crew training, am nominating the candidate for a line training and checking commander*

име, презиме и потпис / Name and signature

Задолжителни прилози / Mandatory attachments:

- Копија од ажурираната страница од оперативниот прирачник со наведени лица за обука и проверка на линијата / *Copy of OM page(s) with a revised list of line training/checking commanders*
- Копија од пилотската дозвола, доколку е издадена од странски орган / *Copy of a pilot license if issued by a foreign Authority*



Известување за промена што не бара претходно одобрување
NOTIFICATION of a change not requiring prior approval
OPS-FRM-001F

Прилог 2: Продолжување на рокот за отстранување на дефект во согласност со Листата на минимална опрема

Rectification interval extension (RIE) according to Minimum equipment list (MEL)

Тип воздухоплов / Aircraft

Type:

Рег. ознака / Reg. mark:

Воведен е продолжен рок за исправка на грешката за: / *Rectification interval extension will be applied for:*

Неисправен дел / Defected Item:

АТА број / ATA number:

Интервал за поправка на дефектот / Rectification interval:

☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

Датум на внесување во техничкиот дневник на воздухопловот / Date of entry in the Aircraft Technical Log :

Лице овластено да одобри продолжување на рокот / Person authorising the RIE

⇒ Краток опис на дефектот / *Short description of the original defect:*

⇒ Причина зошто грешката не е исправена во рокот за исправка на грешката / *Reason why rectification was not carried out within the original rectification interval*

⇒ Предвиден датум за поправка на дефектот / *Expected date of defect rectification:*